

Република Македонија
ОСТУ „Гостивар“ - Гостивар

Оглас за набавка

Предмет на договор: набавка на опрема
Референтен бр.: 02/2018

ОСТУ „Гостивар“ од Гостивар доби финансиски средства од Министерството за образование и наука во рамки на проект финансиран од Светска банка, односно Проектот за развој на вештини и поддршка на иновации, во насока на имплементација на Мерка 1: `Воспоставување на училишна компанија преку деловно водство и менторство од страна на бизнис заедницата (проект „Мегаметал 2018“) и планира да искористи дел од средствата за исплата по однос на договор за набавка на опрема. Набавката е делива на 3 дела, а ќе се спроведе согласно правила и процедури на Светска банка.

ОСТУ „Гостивар“ ги поканува соодветните понудувачи да достават затворени понуди за компјутерска опрема, ситна опрема и алати и веб страна, според тендерската документацијата во прилог.

Набавката ќе се спроведе преку процедурата за купување опишана во процедурата за набавки на Светска банка (Guidelines: Procurement of Goods, Works and Non-Consulting Services under IBRD Loans and IDA Credits & Grants by World Bank Borrowers, January 2011-“Procurement Guidelines”) и е отворена за сите соодветни понудувачи како што е дефинирано во “Procurement Guidelines”. Се упатуваат сите заинтересирани понудувачи на точка 1.6 и точка 1.7 од “Procurement Guidelines” каде е дефинирана политика за судир на интереси на Светска банка.

Заинтересираните соодветни понудувачи може да добијат дополнителни информации и тендерска документација од страна на Единицата за спроведување на Проектот за развој на вештини и поддршка на иновации при Министерството за образование и наука, од каде може да ја добијат електронската форма на тендерската документација со испраќање барање на следната адреса: **kemag06@gmail.com** (контакт лице: **Екрем Мифтари**—координатор на проектот).

Понудите во хартиена форма треба да се достават најдоцна до 12 часот на 14.12.2018 година на следната адреса **ОСТУ „Гостивар“, ул. „Илинденска“ бр. 167, 1230 Гостивар.**

Електронско доставување на понуди не е дозволено. Задоцнетите понуди ќе бидат отфрлени. Јавно отворање на понудите не е предвидено за оваа постапка.